

До Фармацевтска Комора на Македонија

БАРАЊЕ

за пробна работа

Од _____ со

име, име на родител, презиме

матичен број _____ датум на раѓање _____

место на раѓање _____ држава _____

адреса _____

(улица, број и град/место на живеење/држава)

завршен факултет _____

(име на факултет, универзитет, град, држава)

телефон за контакт _____

електронска адреса (e-mail) за контакт _____ ,

Барам да ме спроведете на пробна работа за фармацевти во траење од шест (6) месеци согласно Планот и програмата за приправнички стаж на здравствените работници со завршен Фармацевтски факултет (Службен весник на Р. Македонија бр. 65 од 28.09.2004 година)

Прилог:

- Уверение за завршено високо образование од областа на фармацијата (300 ЕКТС) – заверено на нотар
- Доказ за уплата на износ од 12.000,00 ден. на жиро сметка: 210044333190183 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
- Книшка за пробна работа

Датум

Потпис

Личните податоци наведени во барањето задолжително се пополнуваат, во спротивно, фармацевтот самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветни законски прописи.

За веродостојноста на податоците во барањето подносителот сноси одговорност согласно позитивните законски прописи.

Фармацевтите се должни да ги пријават сите промени на податоците што ги наведуваат во барањето во рок од 15 дена од настанатата промена.

Субјектот на личните податоци наведени во барањето има право на пристап до личните податоци.

Податоците наведени во барањето ќе се користат за Регистарот на членовите на Комората, Регистарот на здравствени работници и Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа согласно Законот за здравствената заштита (Сл. Весник на РМ бр. 43/12).

Субјектот на личните податоци има право да бара од Контролорот личните податоци да ги дополни, измени, избрише или да го спре користењето на податоците, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Фармацевтска Комора на Македонија

Ул. 50-та Дивизија бр. 34, Скопје